

ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината што завршува на 31 декември 2025 година и
Извештај на независните ревизори

Мај, 2026, Куманово

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1-4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за сеопфатна добивка	6
Извештај за промените во главнина	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9-38

ДОДАТОЦИ

Годишен извештај за работење на Друштвото во 2025 год.
Годишна сметка за 2025 год на ФРОТИРКА - КОМПАНИ АД
Скопје

КРИС КОНТО ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ТП

Ул.Белановска бр.50
1300 Куманово

Моб: (+389 78) 396-104
e-mail: kriskontorevizija@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите и раководството на ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштвото за производство и промет со фротир **ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево** (во понатамошниот текст Друштвото), кои што го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ).

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности за ревизорот за ревизија на финансиските извештаи* од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи согласно Кодексот на етика на професионални сметководители објавен од страна на Одборот за меѓународни стандарди за етика за сметководители (Кодекс на ОМСЕС) и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Известување за останатите информации

Раководството е одговорно за останатите информации. Останатите информации се состојат од посебниот годишен извештај за работењето и посебната годишната сметка изготвени од раководството согласно со барањето на член 384 од Законот за трговски друштва, но не ги вклучуваат посебните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија за посебните финансиски извештаи наша одговорност е да ги прочитаеме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со посебните финансиските извештаи или со нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако врз основа на нашата извршена работа ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање (*продолжува*)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите и раководството на ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево

Известување за останатите информации (продолжение)

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година се ревидирани и истите претставуваат споредливи податоци.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управување за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвување на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитет и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира компанијата или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управување се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизија на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 273/2024), применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

-Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти и лажни заобиколувања на внатрешните контроли.

До акционерите и раководството на ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево

Одговорност на ревизорот за ревизија на финансиските извештаи (продолжение)

-Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите но не и со цел за изразување на мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

-Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзани обелоденувања направени од страна на раководството.

-Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настан или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можност на Друштвото да продолжи да работи под претпоставка на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во посебните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

-Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на посебните финансиски извештаи вклучувајќи ги обелоденувањата и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управување меѓу другото и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајни наоди од ревизијата вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Ние исто така обезбедивме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницирањето со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитени мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на посебните финансиски извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога во екстремно ретки ситуации сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативни последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

КРИС КОНТО ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ТП

Ул.Белановска бр.50
1300 Куманово

Моб: (+389 78) 396-104
e-mail: kriskontorevizija@gmail.com

До акционерите и раководството на ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево

(продолжение)

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работење на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија (член 34) е да известиме дали Годишниот извештај за работата е конзистентен со годишна сметка и финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија и е ограничена за известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка на ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото **ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево** за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Крис Конто Ревизија ТП

Кристина Младеновска
Овластен ревизор
Директор



Куманово
22. 05.2026 год.

Кристина Младеновска
Овластен ревизор



Финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на ден 31 декември 2025 година

		во илјада денари	
	Белешка	2025	2024
СРЕДСТВА			
<i>Долгорочни средства</i>			
Нематеријални средства	3.2;8	3	15
Материјални средства	3.1;7	165.598	177.030
Вложувања во недвижности	3.4	-	-
Долгорочни финансиски средства	3.6	-	-
Долгорочни побарувања		-	-
Одложени даночни средства		-	-
Вкупно долгорочни средства		165.601	177.045
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и еквивален.на парични средства	3.7;8	13.103	11.658
Побарувања од купувачи и останати побарувања	3.8;9	31.124	18.651
Краткорочни финансиски побарувања	3.9	-	-
Платени трошоци за идните периоди	3.8;9	3.276	3.239
Залихи	3.10;10	130.567	135.937
Вкупно тековни средства		178.070	169.485
ВКУПНО СРЕДСТВА		343.671	346.530
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА			
Основна главнина(Уплатен капитал)	3.11;11	196.352	196.352
Резерви	3.11;11	2.457	2.457
Останати резерви-реинвестирана добивка	3.11;11	15.237	14.155
Акумулирана добивка	3.11;11	12.990	13.102
Пренесена загуба	3.11;11	-	-
Добивка за финансиската година	3.11;11	1.368	1.083
Вкупно сопственичка главнина		228.404	227.149
ОБВРСКИ			
<i>Долгорочни обврски</i>			
Долгорочни резервирања		-	-
Обврски по долгорочни кредити	3.12;12	83.072	75.316
Вкупно долгорочни обврски		83.072	75.316
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	3.13;13	14.646	14.425
Краткорочни финансиски обврски	3.12;14	15.315	27.197
Одложени плаќања на трошоци во идни периоди	3.14;13	2.234	2.443
Вкупно тековни обврски		32.195	44.065
ВКУПНО ОБВРСКИ		115.267	119.381
ВКУПНО ОБВРСКИ И СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА		343.671	346.530

Финансиските извештаи се усвоени од страна на раководството на ден 28.02.2026година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор
Г-дин ДЕЈАН СТАЈКОВ



ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево

Финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 декември 2025

Приходи	Белешка	во илјада денари	
		2025	2024
Приходи од продажба	3.15;15	186.643	180.306
Останати оперативни приходи	3.15;16	2.588	8.650
Капитализирано сопствено производство		-	-
Вкупно оперативни приходи		189.231	188.956
Трошоци			
Промена на вредноста на залихите на готови производи и производство во тек	17	(3.590)	(12.943)
Набавна вредност на продадените стоки и материјали	17.1	(750)	(92)
Трошоци за материјали, енергија и ситен инвентар	3.16;18	(83.369)	(78.299)
Транспортни и други услуги	3.16;19	(7.435)	(7.868)
Трошоци за вработените	3.16;20	(60.980)	(55.288)
Трошоци за амортизација	3.1;7	(16.504)	(16.042)
Други трошоци од работењето	3.16;21	(11.012)	(12.325)
Вкупно оперативни расходи		(183.639)	(182.856)
Добивка од оперативно работење		5.592	6.100
Финансиски приходи	22	303	74
Финансиски расходи	22	(4.118)	(4.467)
Добивка пред оданочување		1.777	1.708
Данок од добивка	3.20;23	(409)	(625)
Нето добивка за годината		1.368	1.083
Нето остатана сеопфатна добивка		-	-
Сеопфатна добивка		1.368	1.083

Финансиските извештаи се усвоени од странана раководството на ден 28.02.2026 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор

Г-дин ДЕЈАН СТАНКОВ



Финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ
За годината која завршува на 31 декември 2025

во илјада денари

2025

	Запишан капитал	Законски резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка	Добивка / (загуба) за тековната година	ВКУПНО
Состојба на 01 јануари 2025	196.352	2.457	14.155	13.102	1.083	227.149
Зголемување на основната главнина	-	-	-	-	-	-
Добивка / (Загуба) за годината	-	-	-	-	1.368	1.368
Пренос на финансискиот резултат за годината	-	-	1.083	-	(1.083)	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	(113)	-	(113)
Промена на сметководствени политики	-	-	-	-	-	-
Пренос на резерви од реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-
Останати промени на капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	196.352	2.457	15.238	12.989	1.368	228.404

Состојба на 01 јануари 2024	196.352	2.457	13.226	13.102	929	226.067
Зголемување на основната главнина	-	-	-	-	-	-
Добивка / (Загуба) за годината	-	-	-	-	1.083	1.083
Пренос на финансискиот резултат за годината	-	-	-	-	-	-
Покривање на загуба на терет на капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	-	-	-
Промена на сметководствени политики	-	-	-	-	-	-
Пренос на резерви од реинвестирана добивка	-	-	929	-	(929)	-
Останати промени на капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	196.352	2.457	14.155	13.102	1.083	227.149

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи се одобрени од раководството на Друштво на 28.02.2026 и се потпишани во негово име од
Генерален директор
Г-дин Дејан Станков



Финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

за годината која завршува на 31 декември 2025

Опис	во илјада денари	
	2025	2024
А) Готовински текови од деловни активности		
Добивка (загуба) по оданочувањето	1.368	1.083
Амортизација	16.504	16.042
Готовински текови од работење	17.871	17.125
Побарувања од купувачи и останати побарувања	(12.472)	368
Платени трошоци за идните периоди	(38)	69
Залихи	5.370	10.190
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	221	(3.294)
Одложени плаќања на трошоци во идни периоди	(210)	(2.008)
Нето готовински текови од оперативни активности	(7.128)	5.324
Б. Готовински текови од инвестициони активности		
Нематеријални средства		
Материјални средства	(5.060)	(11.678)
Вложувања во недвижности		-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Долгорочни побарувања	-	-
Одложени даночни средства	-	-
Нето готовински текови од инвестициони активности	(5.060)	(11.678)
В. Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување(намалување) на долгорочни кредити	7.756	29.994
Зголемување(намалување) на краткорочни кредити	(11.882)	(37.487)
Зголемување(намалување) на краткорочни фин.побарувања	-	-
Исплатена дивиденда	(113)	
Нето готовински текови од финансиски активности	(4.238)	(7.494)
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	1.445	3.277
Парични средства на почеток на годината	11.658	8.381
Парични средства на крајот на годината	13.103	11.658

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи се одобрени од раководството на Друштво и се потпишани во негово име од

Генерален директор
Г-дин Дејан Станков



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

1 . ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Акционерско Друштво за производство и промет со фротир производи ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево (во натамошниот текст “Друштвото,”) е основано на 28 декември 1999 година и запишано во Трговскиот регистар при Централен регистар на Република Северна Македонија како акционерско друштво.

Седиште на Друштвото е во Делчево на улица Индустриска број 21.

Приоритетна дејност на Друштвото е 13.920 Производство на текстилни производи за домаќинство и готови производи за домаќинство .

Евидентирани се дејности и во надворешниот трговски промет.

Просечен број на вработени со 31 декември 2025 година изнесува 104 (2024; 101).

Управувањето и раководењето на Друштвото е регулирано со Статутот на ФРОТИРКА КОМПАНИ АД Делчево. Согласно одредбите на Статутот, Друштвото има едностепен систем на управување и тоа:

- а) Собрание на акционери и
- б) Одбор на Директори

Одборот на Директори го сочинуваат извршни и неизвршни членови. За овластено лице на Друштвото е именуван Дејан Станков – Извршен член на Одбор на Директори-Координатор.

Име и презиме	Извршни/ неизвршни директори во ОД
Дејан Станков	Извршен член на Одбор на директори Генерален директор
Анита Иванова	Неизвршен член во Одбор на директори-Претседател на Одбор на директори
Климчо Манчевски	Неизвршен член во Одбор на директори
Сашко Иванов	Неизвршен член во Одбор на директори
Павлина Трипуновска	Неизвршен член во Одбор на директори(независен член)

Акционерски капитал

Согласно изводот од сметката, односно Акционерската книга на ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево која се води при Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Северна Македонија, Друштвото има издадено вкупно 63.495 обични акции во сопственост на 18 иматели од кои 13 иматели се правни лица и 5 иматели се физички лица. Вредноста на издадените акции е како што е прикажано во табелата.

Вид на хартии од вредност	Број на обични акции	Номинална вредност во ЕУР	Вкупен износ во ЕУР	Вкупен износ во денари
обични акции во износ од	63.495	51,13	3.246.499,35 EUR	196.352.362 денари

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Основа за подготовка и презентација за финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите 469, став 3 од Законот за Трговски друштва на Република Северна Македонија (Сл.весник на Р.М. бр.28/04.....61/2025) и Правилникот за водење сметководство (Сл.весник на Р.С.М. 159/2009, 164/2010, 107/2011, 75/2024 и 274/2024). Според овој Правилник, Друштвото ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени од 1 јануари 2009 година.

Овие сметководствени политики се прикажани подолу во Извештајот. Истите се конзистентно применети во презентираниите периоди, освен ако не е поинку објаснето.

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.1.1 Стандардите кои за првпат се применуваат согласно локалната регулаторна рамка во РСМ од 01.01.2025

Од 01 јануари 2025 година Друштвото го применува Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се објавени во Службен Весник на РСМ број 75/24 а се во примена од 1 јануари 2025 година, согласно важечката регулаторна рамка во РСМ. То се следните стандарди:

1. МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачите, согласно кој се воведува единствен модел за признавање на приходите, заснован на идентификација и исполнување на обврските за извршување;

2. МСФИ 16 — Наеми, поврзани со сметководствен третман на договорите за оперативен наем кај наемокорисникот, како и признавање на нови средства по основ на право на користење и соодветни обврска и за лизинг за договори за наем кои претходно не биле признаени во билансот на состојба.

Во тековниот период, Друштвото ги разгледа сите нови и ревидирани стандарди и толкувања кои стапија во сила на погоре наведениот датум. Примената на наведените измени немаше значајно влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати или паричните текови на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2025 година.

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се изготвени со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, според кој принцип, ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат кога ќе настанат (а не кога ќе се примаат или платат пари или парични еквиваленти).

2.3 Користење на проценки и расудувања

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост.

Во текот на периодите одредени проценки можат да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на кои била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдување на нето добивка или загубата во периодот на промената или во идните периоди доколку промената влијае на истите.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.4 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет на работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на друштвото.

Менаџмент на компанијата е убеден дека ќе биде во можност да ги финансира деловните активности во текот на 2026 година преку интерно генерирани паричните текови и управување на кредитните услови со главните добавувачи. Друштвото ги извршува своите активности и ги исполнува обврските кон трети страни кои што достасуваат, не должи кон државата и успешно ги исплатува обврските кон вработените без намалување на своите активности.

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото односно дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото. Менаџментот на друштвото ги потврди своите намери и планови за подобрување на финансиската состојба на друштвото во блиска иднина.

Акционерите на Друштвото исто така имаат намера да продолжат со поддршка на Друштвото во неограничена иднина. Сепак, способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет ќе зависи пред се од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање.

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите на евидентираниите износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина

2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2024 година се ревидирани и истите се земени за споредба во финансиските извештаи за тековната година.

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 година се изнесени во резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка.

3.ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**3.1 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност од датумот на набавка. Трошоците за редовно одржување и поправки на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на деловните трошоци во моментот на нивното настанување.

Амортизацијата се пресметува врз основа на праволиниска метода, со примена на пропишани стапки, превземени од Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата односно отпис на вредноста на материјалните и нематеријалните средства и Номенклатурата за средства и групата на која и припаѓаат. Амортизацијата претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. На инвестициите во тек се до моментот на ставање во употреба не се пресметува амортизација.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, превземени од Номенклатурата, применети на некои позначајни ставки на недвижности, постројки и опрема на Друштвото.

	2025	2024
Згради	2.5%	2.5%
Мебел и деловен инвентар	20%	20%
Компјутери	25%	25%
Деловен инвентар	10%	10%
Транспортни средства	25%	25%

3.1.2 Средства со право на користење и обврски за лизинг

МСФИ 16 воведува нови или изменети барања во однос на договорите за наеми .Стандардот воведува значајни промени во сметководствениот третман кај корисникот на наем(закупецот), со отстранување на разграничувањето помеѓу оперативен и финансиски лизинг и бара признавање на средство со право на користење и обврска по основ на лизинг на датумот на започнување на наемот за сите наеми, освен за краткорочни наеми и наеми на средства со мала вредност. За разлика од сметководството кај закупецот, барањата за сметководствениот третман кај закуподавачот остануваат во најголем дел непроменети. Датумот на првична примена на МСФИ 16 за Друштвото е 1 јануари 2025 година.

Друштвото ја искористи практичната олеснителна одредба при транзицијата на МСФИ 16, според која не се врши повторна проценка дали договорот претставува или содржи наем. .

Друштвото оценува дали еден договор претставува или содржи договор за лизинг при склучување на договорот. За активните/затекнатите договори за лизинг на почетокот на 2025 година, Корисникот на лизинг постапува според МСФИ 16, имајќи го предвид преостанатиот период на важност на договорот за лизинг, сметано од 1.1.2025 година. На датумот на започнување ,Друштвото ја мери обврската за лизинг според сегашната вредност на плаќањата по основ на лизинг кои не се платено на тој датум,дисконтирани со користење на стапката што е содржана во договорот за лизинг.Доколку таа стапка не може да се определи,Друштвото ја користи инкременталната стапка на позајмување

За средствата кои се користат на лизинг на неопределено време, Корисникот на лизинг прави процена на периодот на користење и тој рок го користи за мерење (вреднување) на средството/обврската. Овој рок е еднаков или пократок со рокот на амортизација на исти или слични средства според вообичаената политика за амортизација применета за недвижности, постројки и опрема или нематеријални средства. Корисникот на лизинг почетно признава средство со право на користење и обврска за лизинг на датумот на кој има право да ги користи своите права за употреба на средството подлизинг.

Средството со право на користење под лизинг, Корисникот на лизинг ги прикажува во посебниот извештај за финансиска состојба (биланс на состојба) на соодветна позиција како материјално (или нематеријално) средство.

Корисникот на лизинг нема да ги применува барањата за признавање, вреднување и презентирање на МСФИ 16 за:

- Краткотраен лизинг (период на лизинг од 12 месеци или помалку) и
- Лизинг чиј предмет е средство со ниска вредност

Во случај на краткотраен лизинг и лизинг со мала вредност, друштвото евидентира расходи на праволиниска основа за времетраење на лизингот.

Ваквите наеми се признаваат како трошоци во периодот кога настанале и не се потребни дополнителни обелоденувања за истите. Друштвото избра да признава трошок за наем по праволиниска метода, како што е дозволено со МСФИ 16.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)

3.2 Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетно мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатените парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на неговото стекнување

3.3 Оштетувања на нефинансиски средства

Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Кога евидентираните износ на средствата е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 Оштетувања на средствата.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања и оштетувања.

3.4 Вложувања во подружници

Стекнувањето на подружници се евидентира според методот на набавна вредност намалено за обезвреднување, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените влогови или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Последователно, вложувањето во подружниците се евидентира по нивната набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување Друштвото нема вложување во подружници.

3.5 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.6 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на извештајот за финансиска состојба.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)

3.6 Финансиски средства (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на извештајот за финансиска состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучуваат во не-тековните средства освен доколку Раководството има намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на издавање на Извештајот за финансиска состојба. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата – датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства кои не се евидентираат по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како останати нето добивки / (загуби) во периодот кога настануваат. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаваат во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатна добивка како добивка / (загуба) од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметуваат со употреба на методата на ефективна камата и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотираните хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)

3.6 Финансиски средства (продолжува)

Оштетување на финансиски средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување на тоа финансиско средство претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатна добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатна добивка. Тестирањето за оштетување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжение на Белешката 3.8.

3.7 Пари и парични еквиваленти

Парични средства се состојат од паричните средства во готово во благајната, денарските средства на жиро сметките на Друштвото кои се водат кај деловните банки искажани според нивната номинална вредност, како и останати високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена на вредноста.

3.8 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатна добивка

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања.

3.9 Краткорочни финансиски вложувања

Краткорочни финансиски вложувања во евиденцијата ги вклучуваат депозитите на денарските средства на Друштвото се искажуваат по номинална вредност на вложувањето. Тоа се високоликвидни вложувања кои доспеваат во период не подолг од 12 месеци. Друштвото, вишокот од ликвидни средства ги вложува во деловните банки со каматна стапка согласно склучениот договор

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)

3.10 Залихи

Залихите на Друштвото се состојат претежно од залихи на готови производи, недовршено производство, значителен дел на суровини и материјали, незначителен дел на резервни делови и трговска стока. Залихите на суровините и материјали, како и залихите на трговската стока се искажуваат по набавна вредност, односно залихите се вреднуваат по метод на набавни цени. Набавната вредност се состои од набавна цена, неповратни даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката.

Залихите на трговска стока се искажуваат по набавна вредност, односно по нето реализациона вредност, во зависност од тоа која е пониска.

Залихите на материјали се искажуваат по набавна цена, заедно со трошоците направени при нивната набавка (царина, даноци, шпедитерски трошоци, транспортни трошоци). Потрошокот се врши според методот на просечни цени.

Ситниот инвентар, амбалажата и автогумите се отпишуваат 100% со ставање во употреба.

Залихите на недовршено производство и готовите производи се водат по плански цени со што на крај на пресметковниот период се искажуваат во висина на производните трошоци кои се пониски од нето реализационите цени.

Застарени залихи

Застарените залихи се отпишуваат по пат на исправка на вредноста до нето реализационата вредност, врз основа на проценка на менаџерскиот тим за потенцијални оштетувања на вредноста на залихите, или доколку станале во целост или делумно оштетени.

3.11 Капитал

Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на запишаниот и уплатени капитал. Основната главнина на Друштвото ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево евидентирана во книговодството на Друштвото е усогласена со акционерскиот капитал запишан во Ц.Р.М.

Задолжителна резерва

Друштвото има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши сè до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина, односно до моментот кога резервите ќе го достигнат износот кој го утврдуваат акционерите на Друштвото.

До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на собрание на акционери, и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.

3.12 Обврски по кредити и други позајмици

Обврските по кредити се евидентирани на основа на нето добиените средства од деловните банки, намалени за трошоците на трансакцијата. Трошоците за позајмување се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка во период за кој се однесуваат. Последователно обврските по кредити се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективна каматна стапка.

Обврските по кредити се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работење на Друштвото, односно доколку доспеваат во период не подолг од 12 месеци од денот на Извештајот за финансиската состојба. Сите останати обврски по кредити се класифицираат како долгорочни.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)

3.13 Обврски кон добавувачи

Обврски кон добавувачите се прикажани како нето вредности, а се проценети по нивна номинална вредност. Неизмирените обврски спрема добавувачите се отпишуваат по основ на застареност и врз основа на одлука донесена од раководството. Износите на отпишани обврски се признаваат како останати приходи во Извештајот за сеопфатна добивка.

3.14 Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоци за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

3.15 Политика на признавање на приходи

Во тековната година, Друштвото го примени МСФИ 15 Приходи од договори со купувачи, кој е во примена за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година. МСФИ 15 воведо пристап во 5 чекори за признавање на приходите:

1. Идентификување на договор со купувач;
2. Идентификување на обврските за извршување во договорот;
3. Утврдување на цената на трансакцијата;
4. Распределување на цената на трансакцијата на обврските за извршување;
5. Признавање приход кога (или откако) ќе биде исполнета обврската за извршување.

Новиот стандард воспоставува модел на признавање на приход заснован на пренос на контрола и обезбедува дополнителни насоки во многу области кои претходно не беа детално регулирани, вклучувајќи го начинот на сметководствено третирање на договори кои содржат повеќе обврски за извршување, променливи цени, права на рефундација, опции за повторно откупување од добавувачот и други вообичаени комплексни трансакции.

При анализата на примената на МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи, Друштвото утврди дека начинот на признавање на приходите согласно ажурираните барања на стандардот е во суштина конзистентен со сметководствениот третман применуван во претходните периоди. Врз основа на извршената анализа на договорите со купувачите, раководството утврди дека примената на МСФИ 15 немаше материјално влијание врз признавањето, мерењето и временската распределба на приходите, ниту врз почетните салда на средствата, обврските и главнината на 1 јануари 2025 година. Како резултат на тоа, примената на МСФИ 15 не резултираше со корекции на почетните салда при преодот кон ажурираните МСФИ.

Цените на стоките, производите и услугите на Друштвото во најголем дел се слободно формираат според понудата и побарувачката на пазарот.

Приходи од продажба на производи и стоки

Приходот од продажба на производи и стоки се признава кога контролата над добрата е пренесена, односно во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките и има целсна дискреција над производите и нема никаква неисполнета обврска која може да влијае на прифаќање на производите од страна на корисникот(купувачот), а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)

3.15 Политика на признавање на приходи(продолжува)

Приход од наемнини

Приходот од наемнини, намален за евентуално признаените дисконти, се евидентира во периодот на настанување во согласност со суштината на договорот.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата

3.16 Политика на признавање на расходи

Расходите произлегуваат од основната дејност на Друштвото настанати од трговија на големо и мало со производи од фротир, се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска и истата може веродостојно да се измери.

Расходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, независно дали се платени или не.

3.17 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската состојба.

Нето позитивни и негативни курсни разлики, кои произлегуваат од конверзија на износите искажани во странска валута, се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување.

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2025 и 2024 се следните:

В а л у т а	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	52.3050	58.8807

3.18 Користи на вработените

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.

Сите краткорочни користи на вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користи.

Друштвото исто исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)**3.19 Наеми**

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договор во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенифициите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел а се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

Кај оперативниот наем Друштвото ги проценува активните договори за Наем и го применува МСФИ 16 за сите договори ,освен за договори краткотраен наем(период на наем од 12 месеци и помалку) и наем чиј предмет е средство со ниска вредност.Тие се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото се јавува како закупец ,и генерира трошоци од оперативен наем во 2025-та година бидејќи има и краткорочни договори до 12 месеци.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и бенифиции од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештај за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

Друштвото се јавува како закуподавач и генерира приходи од оперативен наем.

3.20 Тековен и одложен данок од добивка

Данок на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на основа на остварената добивка зголемена за непризнаени расходи и намалена за даночен кредит од претходен период (2024 година: исто)

Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулирани добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот данок од добивка се товари или одобрува во тековните добивки или загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го третираат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочлива добивка.

Со состојбата на 31 декември 2025 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временни разлики на овие датум.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ – (ПРОДОЛЖУВА)

3.21 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за покривање на идни загуби од работење.

3.22 Распределба на дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој се одобрени од страна на Собрание на акционери. Дивидендите за годината што се прогласуваат по дата на изготвување на Извештајот за финансиската состојба, се обелоденуваат како настан по дата на Извештајот за финансиска состојба.

3.23 Превземени и неизвесни обврски

Неизвесни обврски се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Со состојба на 31.12.2025 година Друштвото има неизвесни обврски во однос на недвижностите дадени под хипотека како гаранција за отплата на позајмица со камата према Шпаркасе Банка Ад Скопје и Прокредит Банка АД Скопје (Види Белешка 24).

Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на Извештајот за финансиска состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.24 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Друштвото нема трансакции со поврзани страни, бидејќи нема вложување во подружници и други друштва и нема значајно влијание во донесување на деловни одлуки во други субјекти.

3.25 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2025

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ

Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредититрање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството, врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

4.1 Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се парични средства во банки и побарувања од купувачите кои ја претставуваат максималната изложеност по основ на кредитен ризик.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање.

Друштвото има политики со цел да се обезбеди дека продажбата на готовиот производ се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

За избегнување на овој вид ризик Друштвото има своја деловна политика која ја спроведува преку соодветна служба која ги контролира наплатите, спроведува компензации со купувачите покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и слично, со истовремена примена на соодветни мерки за спречување на продолжување на роковите за наплата на побарувањата.

Изложеност на друштвото на кредитен ризик во најголем дел се однесуваат на побарувања од купувачите и други побарувања. Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради ограничување на соработка и избор на клиенти со солидна кредитна историја и нивна дисперзија во различни региони од земјата и пошироко во регионот

Евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2025 (000 мкд)	2024 (000 мкд)
Класи на финансиски средства-евидентирани вредност		
Краткорочни финансиски вложувања	0	0
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	34.401	21.890
Парични средства и еквиваленти	13.103	11.658
	47.504	33.548

4.2 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (продолжува)
4.2 Ризик од ликвидност(продолжува)

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски и средствата на Друштвото.

	31.дек.25			
	Тековни	1 до 2 години (000 мкд)	Нетековни	Покасно од 5 години (000 мкд)
	До 12 месеци (000 мкд)		2 до 5 години (000 мкд)	
Финансиски средства				
Краткорочни финансиски вложувања	0			-
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	34.401			-
Парични средства и еквиваленти	13.103			-
	47.504			-
Финансиски обврски				
Долгорочни/Краткорочни кредити	(28.593)	(15.855)	(36.816)	(12.665)
Добавувачи и останати обврски	(16.880)			
	(48.473)	(15.855)	(36.816)	(12.665)
Нето	(2.031)	(15.855)	(36.816)	(12.665)

	31.дек.24			
	Тековни	1 до2 години (000 мкд)	Нетековни	Покасно од 5 години (000 мкд)
	До 12 месеци (000 мкд)		2 до 5 години (000 мкд)	
Финансиски средства				
	0			
Краткорочни финансиски вложувања		-	-	-
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	21.890	-	-	-
Парични средства и еквиваленти	11.658	-	-	-
	33.548	-	-	-
Финансиски обврски				
Долгорочни/Краткорочни кредити	(42.670)	(11.693)	(30.129)	(18.021)
Добавувачи и останати обврски	(16.868)			-
	(59.538)	(11.693)	(30.129)	(18.021)
Нето	(25.990)	(11.693)	(30.129)	(18.021)

4.3.1 Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (продолжува)

4.3 Пазарни ризици

4.3.1 Ризик од курсни разлики (продолжува)

4.3.1 Ризик од курсни разлики

Средства		2025 (000 мкд)	2024 (000 мкд)
Парични средства и еквиваленти	ЕУР	12.613	10.814
Финансиски побарувања и депозити	ЕУР		
Побарувања од купувачи во странство	ЕУР	20.791	10.641
Побарувања за дадени аванси во странство	ЕУР	0	0
		33.404	21.455
Обврски			
Обврски кон добавувачи во странство	ЕУР	808	498
Кредити со камата во валута	ЕУР	0	0
		808	498

Анализа на сензитивноста на странски валути

	Нето износ	1%	-1%
Добивка или загуба	32.596	326	-326

	Нето износ	1%	-1%
Добивка или загуба	20.957	210	-210

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните стапки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% соодветно. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% .

4.3.2 Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективаната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на ризици поради промени на пазарните каматни стапки од причина што има долгорочни обврски по основ на кредити со варијабилни каматни стапки. Раководството на Друштвото во најголема мера е одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (продолжува)

4.3 Пазарни ризици (продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
4.3.2 Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност (продолжува)

	2025	2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	34.401	21.890
Финансиски побарувања	0	0
Готовина во благајна	22	3
	34.423	21.893
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	13.081	11.655
Депозити	0	0
	13.081	11.655
	47.504	33.548
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Добавувачи и останати обврски	16.880	16.868
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Кредити со камата	98.387	102.513
	115.267	119.381
Анализа на сензитивноста на каматни стапки		2025
	Нето износ	2%
Со променлива каматна стапка	98.387	1968
		-2%
		-1968
		2024
	Нето износ	2%
Со променлива каматна стапка	102.513	2.050
		-2%
		-2.050

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување / намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/ пониски за 2%. Друштвото е изложено на ризици поради промени на пазарните каматни стапки од причина што долгорочни обврски по основ на кредити со варијабилни каматни стапки.

Друштвото во ревидираниот период има користено долгорочни комерцијални кредити од деловните банки. Дневната ликвидност Друштвото ја одржува со сопствени средства. Задолженоста по користените краткорочни кредити се држи под контрола на менаџментот и изложеност на ризик од промена на каматни стапки е значителен.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (продолжува)
4.4 Ризик при управување со капитал

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за сопствениците и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на основачите да врати капитал на основачите да издаде нови удели или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат кредити обелоденети во Белешка 12 и 14, пари и парични еквиваленти и главнина која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по кредити во однос на вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по кредити намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Менаџментот на Друштвото ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево врши редовно следење на ликвидноста и општа задолженост на Друштвото во поглед на обврските спрема добавувачите обврските спрема деловните банки и успева ризикот од кредитната задолженост да го држи под контрола.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	во илјада денари	
	2025	2024
Вкупно обврски по кредити	98.387	102.513
Парични средства	13.103	11.658
Нето обврски по кредити	85.284	90.855
Вкупно капитал и резерви	228.404	227.149
% на кредитна задолженост	37,34%	40,00%

Проценка на објективна вредност

Објективаната вредноста претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена по нормални комерцијални услови. Објективаната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективаната вредност во извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективаната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективаната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е како цени) или индиректно (т.е изведени од цени) и ;
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.
-

На 31 декември 2025 година Друштвото нема средства евидентирани по објективна вредност како што е тоа наведено погоре.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (продолжува)

4.5 Проценка на објективна вредност (продолжува)

4.5.2 Финансиски средства кои не се евидентирани по објективна вредност

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2025	2024	2025	2024
Средства				
Финансиски средства				
Краткорочни финансиски вложувања	0	0	0	0
Побарувања од купувачи и ост. побарувања	34.401	21.890	34.401	21.890
Парични средства и еквиваленти	13.103	11.658	13.103	11.658
Вкупни средства	47.504	33.548	47.504	33.548
Обврски				
Кредити со камата	98.387	102.513	98.387	102.513
Обврски спрема добавувачи и ост. обврски	16.880	16.868	16.880	16.868
Вкупни обврски	115.267	119.381	115.267	119.381

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочната доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната моментална објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

4.6 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија Финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за годината. До датумот на одобрување на Финансиските извештаи, не е вршена контрола на ДДВ заклучно со датум 31.12.2025 година, а не е вршена контрола на ПДД, ДД од страна на овластени лица од Министерството за финансии за годината. Според оваа, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци, камати и казни во случај на идни контроли од даночните власти, кои по својот обем во моментот не може да се предвидат

Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на царинските и даночните власти за период од десет години.

5. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентирната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

*Оштетување кај финансиски средства**Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања*

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување на побарувањата од купувачи, и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства.

Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2025 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на ови средства се анализирани во Белешка 7.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниот начин:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

	Кредити и побарувања	Расположливи за продажба	Вкупно
31.дек.25			
Средства според Извештај за финансиската состојба			
Краткорочни финансиски вложувања	0		0
Парични средства и еквиваленти	13.103		13.103
Побарување на купувачи и останати кратк.побарувања	34.401		34.401
	47.504		47.504

	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештај за финансиската состојба		
Кредити/Позајмици	98.387	98.387
Добавувачи и останати обврски	16.880	16.880
	115.267	115.267

	Кредити и побарувања	Расположливи за продажба	Вкупно
31.дек.24			
Средства според Извештај за финансиската состојба			
Краткорочни финансиски вложувања	0	-	0
Парични средства и еквиваленти	11.658	-	11.658
Купувачи и останати побарувања	21.890	-	21.890
	33.548	-	33.548

	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештај за финансиската состојба		
Кредити/Позајмици	102.513	102.513
Добавувачи и останати обврски	16.868	16.868
	119.381	119.381

7. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

2025								во илјада денари
	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, канц. инвентар, мебел, транс. с-ва и опрема	Аванси за материјални средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност								
Состојба на 01 јануари 2025	41.631	211.802	299.657	16.865	-	-	6.832	576.787
Набавки во текот на годината	-	7.254	672	333	-	-	(2.629)	5.630
Пренос од средства во подготовка	-	-	-	-	-	-	(571)	(571)
Останати зголемувања	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупни зголемувања	-	7.254	672	333	-	-	(3.200)	5.060
Расходовања / Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	41.631	219.056	300.329	17.198	-	-	3.632	581.847
Акумулирана амортизација								
Состојба на 01 јануари 2025	-	(183.020)	(200.788)	(15.948)	-	-	-	(399.756)
Амортизација за тековната година	-	(3.380)	(12.712)	(401)	-	-	-	(16.493)
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати намалувања	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	-	(186.400)	(213.500)	(16.349)	-	-	-	(416.249)
Сегашна вредност на 31.12.2025	41.631	32.656	86.829	849	-	-	3.632	165.598
Сегашна вредност на 31.12.2024	41.631	28.782	98.869	917	-	-	6.832	177.030
2024								
	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, канц. инвентар, мебел, транс. с-ва и опрема	Аванси за материјални средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност								
Состојба на 01 јануари 2024	41.631	200.645	296.484	17.216	2.876	-	6.691	565.542
Набавки во текот на годината	-	11.157	3.173	-351	(2.876)	-	141	11.244
Вкупни зголемувања	-	11.157	3.173	(351)	(2.876)	-	141	11.244
Расходовања / Продажби	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	41.631	211.802	299.657	16.865	-	-	6.832	576.787
Акумулирана амортизација								
Состојба на 01 јануари 2024	-	(180.410)	(187.944)	-15.806	-	-	-	(384.160)
Амортизација за тековната година	-	(2.610)	-12.844	-143	-	-	-	(15.597)
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	41.631	28.782	98.869	917	-	-	6.832	177.030

Друштвото има доказ за сопственост над земјиштето и објекти по ИЛ бр.326. Подвижниот имот е заложен како обезбедување на кредитна изложеност кон Шпаркасе Банка Ад Скопје и Прокредит банка АД Скопје (Белешка 24).

Раководството на Друштвото смета дека градежните објекти и опремата кои се во употреба на 31 Декември 2025 година не се застарени, дел од машините се заложени како обезбедување на дел од

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

кредитите подигнати од деловните банки.

Во материјални средства Друштвото има евидентирано средство со право на користење со набавна вредност од 5.757.594 денари и акумулирана амортизација од 1.470.024 денари, според МСФИ 16 Наеми.

7.1 НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
3. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА-Фротирка

Опис	1	2	СОФТВЕР	ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	Вкупно
2025			3	4	5
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2025 (тековна година)	0	0	293	0	293
Зголемување/нова набавка	0	0			0
Зголемување/ревалоризација					
Намалување	0	0			
Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	0	293	0	293
Исправка на вредноста	0	0			
Салдо на 1 Јануари 2025(тековна година)	0	0	-278	0	-278
Амортизација	0	0	-12		-12
Зголемување на исправка од проценета вредн.					
Намалување	0	0			
Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	0	-290	0	-290
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0
			3	0	3
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2025 тековна година)	0	0	15	0	15
2024	1	2			
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	0	293		293
Зголемување	0	0			0
Намалување	0	0			
Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	0	293	0	293
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2024 (претходна година)	0	0	-267	0	-267
Амортизација	0	0	-11		-11
Намалување	0	0			
Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	0	-278	0	-278
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (претходна година)	0	0	15	0	15
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024(претходна година)	0	0	15	0	15

Друштвото има нематеријални средства кои се во употреба , но се целосно отпишани, што се состои од вложување во компјутерски софтвер.

8. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

во илјада денари

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

	2025	2024
Парични средства на трансакциски сметки во денари	164	556
Парични средства во благајна	22	3
Девизни сметки	12.613	10.814
Парични средства во благајна во странска валута	304	285
Состојба на 31 декември	13.103	11.658

9. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	во илјада денари	
	2025	2024
Побарувања од купувачи во земјата	3.112	3.526
Побарувања од купувачите во странство	20.791	10.641
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	5.928	41
Состојба на 31 декември	29.831	14.208
Данок на додадена вредност	956	4.430
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице	225	-
Побарувања за повеќе платен персонален данок на доход	3	3
Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања	11	11
Останати побарувања од вработените	98	-
Состојба на 31 декември	1.294	4.443
Однапред платени зависни трошоци за набавка	3.276	3.239
Вкупно побарување од купувачи и останати побарувања	34.401	21.890

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите со состојба на 31 декември 2025:

			2025
	Домашни	Странски	Вкупно
Од 1 – 365 дена	3.002	20.754	23.756
Од 366 – 730 дена	65	30	95
Од 731 – 1095 дена	26	7	33
Над 1095 дена	19	-	19
	3.112	20.791	23.902

			2024
	Домашни	Странски	Вкупно
Од 1 – 365 дена	3.200	10.628	13.828
Од 366 – 730 дена	113	7	120
Од 731 – 1095 дена	119	-	119
Над 1095 дена	94	6	100
	3.526	10.641	14.167

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Согласно својата деловна политика кога Друштвото ќе оцени дека постои големо сомневање на можноста за наплата на побарувањата од купувачи, односно ако не постои никаква можност за наплата на тие побарувања, врши исправка на вредноста на тие побарувања или вредносно усогласување на вредноста на ненаплатените побарувања.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

Во годината што завршува на 31 декември 2025 година Друштвото нема резервирања поради оштетувања и отписи поради ненаплатливост.
И покрај значајниот износ на салдото од побарувања од купувачи, Друштвото нема изразени проблеми во наплата на истите.

10. ЗАЛИХИ

Во илјади денари

	31 декември 2025	31 декември 2024
Залиха на материјали	13.527	15.307
Залиха на резервни делови	-	-
Залиха на ситен инвентар и автогуми	3	3
Залиха на недовршено производство	18.070	21.070
Залиха на готови производи	98.930	99.521
Залиха на трговска роба	36	36
Вкупно:	130.566	135.937

11. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Согласно позициите во билансните шеми врз основа на кои се изработени финансиските извештаи за деловната 2025 година, сопственичката главнина се состои од следниве позиции:

Во илјади денари

	31 декемвр и 2025	31 декемвр и 2024
Запишан капитал	196.352	196.352
Законски резерви	2.457	2.457
Резерви од реинв.добивка	6.096	5.012
Останати резерви	9.142	9.142
Акумулирани добивки	12.990	13.103
Добивка/загуба за годината	1.368	1.083
Вкупно:	228.404	227.149

Задолжителна резерва

Задолжителна резерва е регулирана со одредбите на Закон за трговски Друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен резервен фонд со издвојување на 5% од остварената добивка во годината, се до моментот кога ќе достигне 1/10. Со оглед дека Друштвото во претходните години го има достигнато законскиот минимум на издвојување од 20% од основачкиот влог, во деловната 2025 година не врши издвојување во Задолжителна резерва.

Според Решението од Централен Регистар на РСМ бр.0805-50/150020250356235 од 12.12.2025 година запишаната основната главнина на Друштвото изнесува 196.352.362 денри и истата е усогласена со евиденциите на Друштвото. Според Акционерската книга на АД Фротирка-Компани Делчево, основната главнина на Друштвото изнесува 3.246.499,35 еур поделена на 63.495 обични акции со номинална вредност од 51,13 по акција, структурарата според Акционерската книга на 31 Декември 2025 и 2024 година е следната:

Акционери	Структура %		Број на акции		Во Еур	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Акционери физички лица	91,62%	91,62%	58.538	58.538	2.974.442,70	2.974.442,70

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

Акционери правни лица	8,38%	8,38%	4.957	4.957	272.056,65	272.056,65
Вкупно основна главнина	100%	100%	63.495	63.495	3.246.499,35	3.246.499,35

Во акционерскиот капитал на Фротирка-Компани АД Делчево иматели на обични акции- правни лица во вкупен број 13 имаат сопственост од 8,38%, и 5 физички лица поседуваат 91,62% од вкупниот број на обични акции. Едно правно лице и сите пет физички лица секое поединечно поседува над 5% од вкупниот број на акции.

12. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски по долгорочни кредити со девизна клауз.	80.084	75.316
Долгорочни обврски за наеми споредМСФИ 16	2.987	0
Тековен дел од долгорочни кредити	(14.748)	(15.473)
Вкупно	68.323	59.843

Долгорочните обврски за кредити кон Шпаркасе банка АД Скопје на 31.12.2025 година во износ од 80.084.385 денари се врз основа на повеќе поеднични договори за кредит. Друштвото има склучено со Шпаркасе банка Ад Скопје како правен наследник на Охридска банка АД Скопје Договор за Рамковен лимит бр.1307/358-150001 од 30.05.2013 година,а продолжен со Анекс 5 кон Договорот од 06.06.2024 година со кој овозможува износ на задолжување од 1.700.000 евра со рок на важност до 30.05.2033 година.Во долгорочни обврски има и обврска од средство со право на користење по МСФИ 16 во износ од 2.987.404 денари.

13. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

Висината на обврските спрема добавувачите и останати тековни обврски во сметководството на друштвото се искажани според нивната фактурна вредност и врз основа на веродостојни документи, а истите се како што следи:

	во илјада денари	
	2025	2024
Обврски спрема добавувачи во земјата	7.931	7.269
Обврски спрема добавувачи од странство	808	498
Обврски за примени аванси депозити и кауции во земјата	230	-
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	731	1.560
Вкупно обврски спрема добавувачи	9.700	9.327
Останати обврски		
Обврски за данокот на додадена вредност	4	-
Обврски за данок на добивка и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	-	94
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.534	1.417
Обврски за персонален данок на доход	47	4

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

Обврски за плата и надоместоци на плата	3.080	2.774
Останати обврски спрема вработените	214	-
Обврски врз основа на учество во добивката	67	67
Останати краткорочни обврски	-	743
Вкупно останати обврски	4.946	5.098
Одложено плаќање на трошоци за идни периоди	2.234	2.443
Вкупно обврски кон добавувачите и останати обврски	16.880	16.868

14. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски по краткорочни кредити	13.845	27.197
Обврски за краткорочни кредити (тековен дел)	14.748	15.473
Обврски по МСФИ 16	1.470	
Вкупно:	30.063	42.670

Краткорочните обврски за кредити кон а кон Прокредит банка изнесуваат 13.844.744 денари. Краткорочните обврски кон Прокредит банка се врз основа на два договори за краткорочен Кредит склучени врз основа на Договорот за Рамковен револвинг кредит бр.FW11.475 од 16.05.2017 година и соодветните Анекси кон Договорот со кој се овозможува износ на задолжување од 1.000.000 евра со рок на важност до 30.04.2037 година. Во краткорочни обврски по кредити влегува и краткорочна обврска за средство со право на користење и тековен дел од, долгорочни кредити .

15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Приходи од продажба на домашен пазар	42.938	44.115
Приходи од продажба на странски пазар	142.492	135.646
Приходи од наемнини	1.213	545
Вкупно:	186.643	180.306

16. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Приходи од отпис на обврски	248	8
Приходи од субвенции, премии, дотации	549	6.836
Вишоци	1	-
Останати приходи од работење	1.790	1.806
Вкупно:	2.588	8.650

17. ЕФЕКТИ ОД ПОЧЕТНИ И КРАЈНИ ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Почетни залихи на гот. произв. и нед.производство	120.590	133.533
Крајни залихи на гот.произв.и нед.производство	(117.000)	(120.590)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

Вкупно:	3.590	12.943
----------------	--------------	---------------

17.1 НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Набавна вредност на продадени трговски стоки	-	-
Набавна вредност на продадени материјали, резер.делови	750	92
Вкупно:	750	92

**18. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА,
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОТПИСИ**

	во илјада денари	
	2025	2024
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	69.063	64.742
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	765	666
Трошоци за енергија (за производство)	11.086	10.264
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	1.396	2.005
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	691	393
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управ	-	120
Трошоци за амбалажа	-	108
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	351	-
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и пр	17	-
Вкупно	83.369	78.299

19. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

	во илјада денари	
	2025	2024
Транспортни услуги	1.999	1.668
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	636	687

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	0	44
Услуги за одржување и заштита	426	226
Наем лизинг	236	1.874
Комунални услуги	138	128
Трошоци за истражување и развој	5	-
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	1.836	1.009
Останати услуги	2.157	2.232
Вкупно	7.435	7.868

20. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Платите на работниците во годината што завршува под 31.12.2025 се пресметани согласно Законот, Колективниот договор и нормативните акти на Друштвото и истите изнесуваат

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Плати за вработените	36.564	33.530
Придонеси од плати	15.278	14.005
Даноци од плати	2.671	2.481
Патни и дневни трошоци	813	927
Регрес за годишен одмор	1.226	1.060
Останати трошоци за вработени	4.428	4.615
Вкупно:	60.980	56.618

21. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	во илјада денари	
	2025	2024
Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО, одбор на директори	11	24
Трошоци за спонзорство и донации	450	227
Трошоци за репрезентација	950	1.030
Трошоци за осигурување	2.029	3.132
Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	841	828
Даноци кои не зависат од резултатот, членарина и други давачки	554	564
Трошоци за користење на права (освен наем)	-	-
Останати трошоци на работењето	3.747	2.801
Вредносно усогласување (обезвреднување) на залихи	1	-
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	261	1.527
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	1.597	1.225
Останати расходи од работењето	571	967
Вкупно	11.012	12.325

22. НЕТО ПРИХОДИ/ РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Приходи од курсни разлики	296	74

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

Приходи по основ на камати	-	-
Останати финансиски приходи/расходи	-	-
Трошоци по основ на камати	(3.888)	(4.135)
Трошоци од курсни разлики	(230)	(332)
Вкупно:	(4.118)	(4.392)

23. ДАНОК НА ДОБИВКА

За пресметковниот период 01.01.2025-31.12.2025 година Друштвото има остварено добивка пред оданочување од работењето во износ од 1.777 илјади денари, а податоците на билансната позиција Данок на добивка на непризнаени расходи е како следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Добивка/загуба пред оданочување	1.777	1.515
Непризнаени расходи за оданочување во ДБ	3.396	5.047
Износ на извршени вложувања во инвестиции	(1.083)	(691)
Основа за пресметка на данок од добивка	4.090	5.871
Намалување на данок на добивка	-	-
Данок на добивка за финансиската година	409	587

Согласно домашната законска регулатива добивката пред оданочување се намалува за пресметаниот износ на данок од добивка кој се пресметува по стапка од 10% врз утврдената основа на остварена добивка за годината зголемена за непризнаени расходи. (2024 година : исто).

24. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото прави напори за усогласување на побарувањата и обврските при што поголем број на купувачи и доверители се усогласуваат со наведените салда. Не се утврдени неизвесни обврски кои можат да влијаат на редовното работење на Друштвото.

Судски постапки

На датумот на изготвување на Финансиските извештаи, Друштвото нема активни судски постапки, како тужен и како тужител.

На датумот на изготвување на Финансиските извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби од застарување на побарувања и неможност од нивна наплата. Со оглед дека Друштвото нема судски спорови, Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на застарени побарувања. Иако резултатот од оваа проблематика неможе со сигурност да се утврди, раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни загуби.

Заложени средства

Друштвото има правни оптоварувања (хипотеки) на недвижен имот според имотен лист 326 и тоа (5.629 м²) во корист на Шпаркасе Банка АД Скопје за кредитната изложеност во износ од 1.700.000 еур и хипотека на недвижен имот (2.484 м² /58.255 м² идеален дел од земјиште) во корист на Шпаркасе Банка АД Скопје и хипотека на недвижен имот (9.807

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025

м²/58.255 м² идеален дел од земјиште) во корист на Про кредит Банка АД Скопје за кредитната изложеност во износ 1.000.000 еур. Вкупна проценета вредност на заложениот имот е 1.317.250 евра ПЛУС 613.065 ЕВРА . Со состојба на 31.12.2024 година Друштвото има заложени средства (машини) во корист на Шпаркасе банка АД Скопје во вкупна проценета вредност од 73.710 евра.

Гаранции и акредитиви

Состојба на 31 декември 2025 година Друштвото нема обврски за дадени гаранции на други правни лица. Со 31 декември 2025 година друштвото има активни акредитиви во Прокредит банка за набавки на суровина од добавувачи од странство VARDHMAN TENTILES LIMITED во износ од 256.392.8 еур и NARMADA SPUN PRIVATE во износ од 72.675 еур ,а во Шпаркасе банка 77.834,35 евра. Дел од Акредитивите се реализирани во почетокот на 2026 година.

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

За целите на овие финансиски извештаи поврзани страни се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 Обелоденувања за поврзани субјекти.

Друштвото во 2025 година нема трансакции со субјекти кои по Законот за трговски друштва имаат третман на поврзани лица.

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2025 година – датум на известувањето, до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи

Додатоци

ДОДАТОК БР.1- ЗАКОНСКА ОБВРСКА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2025 ГОДИНА

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка ја изготвува трговското друштво и вклучува Биланс на состојба ,Биланс на успех и Објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат на оваа деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот за сметководство ,треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата,обврските,приходите,расходите на друштвото за деловната година .

Согласно член 477 став 3 од Законот за трговски друштва,Органот на управување на Друштвото покрај Годишната сметка и финансиските извештаи , е должен да изготви Годишен извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД .

Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Друштвото се дадени во Додатоците 2 и 3 .

Претседателот на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење .

Додатоци

Годишна сметка за Фротирка-Компани АД Делчево за 2025 год

Годишен извештај за работење на Друштвото за 2025 година

ИЗВЕШТАЈ

**за работењето на
АД ФРОТИРКА КОМПАНИ**

во период од 01.01 до 31.12.2025 год.

Содржина:


- I. Производство**
- II. Реализација**
- III. Инвестиции**
- IV. Перспектива**

1. Производство

Табеларен преглед на квантитативно и квалитативно производство во период од 2021 до 2025 година.


Година	2021	2022	2023	2024	2025
класа	Тони	Тони	Тони	Тони	Тони
1 кл	190.774 98.99%	184.851 99.50%	262.764 99.50%	275.127 99.34%	313.129 99.63%
2 кл	1.946 1.01%	0.929 0.50%	1.320 0.50%	1.800 0.65%	1.163 0.37%
3 кл	0.0 0%	0.0 0%	0.0 0%	0.027 0.01%	0.0 0%
вкупно	192.720 100%	185.780 100%	264.084 100%	276.954 100%	314.292 100%

На следниот графикон е прикажан вкупниот обем на производство во последните пет години:




На графиконот е прикажан обемот на производство во тони по месеци во 2025 година.

 3




Учеството на фарбаното предиво во производството во 2025 година беше застапено со 17.30% односно изнесува 54.379 тони, додека сировото предиво учествуваше со 82.70% односно изнесува 259.913 тони, што по месеци е прикажано на следниот графикон:



Табеларен преглед на производството во погоните Доработка и Фарбара по месеци во тони, за 2025 година.


Погон	Доработка	Фарбара	Вкупно
Месец	ТОНИ	ТОНИ	ТОНИ
Јануари	7.133	2.588	9.721
Февруари	27.904	3.246	31.150
Март	26.499	5.842	32.341
Април	18.249	5.540	23.789
Мај	30.315	9.507	39.822
Јуни	23.335	4.573	27.908
Јули	24.980	3.276	28.256
Август	10.042	1.618	11.660
Септември	23.034	2.671	25.705
Октомври	35.532	4.909	40.440
Ноември	36.311	3.283	39.594
Декември	24.836	3.616	28.452
Вкупно	288.170	50.669	338.839

Од вкупната количина на доработеното предиво во 2025 година, избелено е 17.261 тона односно 34.07%, а офарбано е 33.408 тона или 65.93%. На графиконот е прикажано доработеното предиво за 2025 година по месеци во тони, со дополнителен приказ на соодносот на избеленото и офарбаното предиво:



Од вкупната количина на доработените платна, избелени се 62.138 тона или 21.56 %, офарбани се 195.580 тона односно 67.87 %, а само оперени, односно квасени се 30.452 тона или 10.57%. На графиконот се прикажани доработените платна за 2025 година по месеци во тони, со дополнителен приказ на соодносот на платната доработени во бело, доработени со боја или само оперени платна.

Доработени платна во 2025 год во погон Доработка



2. Реализација и финансиски резултат


За минатата 2025 година анализирана од аспект на реализација и финансиски резултат од работењето може да се каже дека реализацијата е скоро иста во однос на претходната 2024 год. Детална анализа на реализацијата и финансискиот резултат во кратки црти е презентирана подолу.

2.1 Реализација

Во текот на 2025 година е забележана реализација на готов производ од 2.933.672 еур-и што претставува зголемување за околу 1.5% во однос на минатата 2024 година, кога беше остварена реализација 2.888.910,00 еур.

Остварената реализација и зголемувањето добро може да се забележи на следниот график.

График.Бр.1 - Остварена реализација во последниџе неколку години (2016-2025 год.)



Продадени се вкупно 313.624.00 кгр што претставува зголемување од 12,8 % во однос на минатата година кога беа продадени 277.943 .00 кгр.

Тоа е показател за зголемено производство а намалена реализација, бидејќи имаме неиспорачани Налози за производство, кои по договор со купувачите ќе се испорачаат на почетокот на наредната 2026 година.

На крајот на 2025 година во магацин за готова роба имаме залиха од 179.807.00 кгр што претставува зголемување на залихата од крајот на 2024 кога имавме 174.250.00 кгр фротир на залиха. Тоа е резултат како што напоменавме со договорени Налози кои ќе се испорачаат наредната година.

Во тој контекст ќе ги презентираме постигнатите резултати од минатата година во однос на 2024 година

Табела бр.1

Пазар	Реализација по пазари во еур-и	
	2025	2024
Македонија	616.537,07	814.599,00
Извоз	2.317.134,93	2.074.311,00
Вкупно :	2.933.672,00	2.888.910,00

Од оваа табела може да се увиди дека во реализацијата на македонскиот пазар имаме намалување а кај извозот има зголемување.

Тоа ни покажува уште еднаш дека наша цел треба да биде зацврстување на позициите на веќе постоечките пазари и зголемување на уделот во истите, како и ориентација кон навлегување на нови поразвиени пазари и поголемо присуство на терен со купувачите, посетата на повеќе саеми и барање на потенцијални нови купувачи.

Имајќи го во предвид севкупното деловно отклучување, ситуацијата со светската финансиската криза, нелојалната конкуренција на пазарот и економската состојба, комерцијалниот сектор ќе продолжи да се залага да го подобри работењето со соодветно и навремено справување со ризиците кои ги носи делокругот на работењето со цел исполнување на проектираните активности за деловната 2026 година и да изградиме врвен квалитет на услужната дејност и производите и да не бележиме рекламации по однос на квалитетот.

Наша цел и понатаму останува унапредување на соработката со веќе постоечките купувачи и развивање на партнерство со нови фирми и како врвен приоритет излегување во пресрет на потребите на купувачите односно градење доверба бидејќи тоа е суштината на успехот, а нашите задоволни купувачи се нашиот најголемиот промотер и мотив за понатамошен успех.



9

2.2 Финансиски резултати

ИЗВЕШТАЈ НА ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2025

конто	ОПИС	денари	евр
А	ВКУПНО ПРИХОДИ	189,534,193	3,082,107
	Редовни т-ци од работењето	184,167,204	2,994,832
	Почетни залихи +	120,590,771	1,960,985
	Крајни Залихи -	117,000,326	1,902,599
Б.	ВКУПНО РАХОДИ	187,757,649	3,053,218
А-В	ДОБИВКА пред оданочување	1,776,544	28,889
	Данок од добивка за 2025	408,987	6,650
	НЕТО ДОБИВКА за 2025	1,367,557	22,239

Во 2025г. Фротирка Компани АД оствари вкупно приходи во износ од 3.082.107 евра, што се за 0.27% поголеми или прилично исто колку во 2024г. кога беа остварени 3.073.661 евра вкупно приходи.

Вкупите трошоци во 2025 г. се 3.053.218 евра и се за 0.24 % поголеми од 2024г.

Во 2025г. остварена е добивка пред оданочување од **1.776.544 денари (28.889 евра)**, данок од добивка е 408.987 ден (6.650 евра) и **Вкупно нето добивка за 2025г. од 1.367.557 денари (22.239 евра).**

ЕМБС: 04038134

Целосно име: Акционерско друштво за производство и промет со фротир производи ФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	165.601.439,00			177.045.446,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	3.918,00			15.092,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	3.918,00			15.092,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	165.597.521,00			177.030.354,00
10	-- Недвижности (011+012)	74.286.978,00			70.412.998,00
11	-- Земјиште	41.631.255,00			41.631.255,00
12	-- Градежни објекти	32.655.723,00			28.781.743,00
13	-- Постройки и опрема	86.829.341,00			98.868.924,00
14	-- Транспортни средства	69.286,00			242.023,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	779.989,00			674.554,00
18	-- Материјални средства во подготовка	3.631.927,00			6.831.855,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	174.793.302,00			166.245.938,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	130.566.207,00			135.936.696,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	13.527.097,00			15.307.141,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.997,00			2.997,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	18.070.135,00			21.070.150,00
41	-- Залихи на готови производи	98.930.191,00			99.520.621,00
42	-- Залихи на трговски стоки	35.787,00			35.787,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	31.124.119,00			18.651.627,00
47	-- Побарувања од купувачи	23.902.443,00			14.167.126,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	5.928.135,00			41.161,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.184.759,00			4.432.810,00
50	-- Побарувања од вработените	108.782,00			10.530,00

59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	13.102.976,00		11.657.615,00
60	-- Парични средства	13.102.976,00		11.657.615,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	3.276.448,00		3.238.901,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	343.671.189,00		346.530.285,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	228.404.285,00		227.149.398,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	196.352.362,00		196.352.362,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	17.694.778,00		16.612.176,00
72	-- Законски резерви	2.457.176,00		2.457.176,00
74	-- Останати резерви	15.237.602,00		14.155.000,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	12.989.588,00		13.102.258,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.367.557,00		1.082.602,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	113.032.967,00		116.937.292,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	83.071.789,00		75.315.536,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	83.071.789,00		75.315.536,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	29.961.178,00		41.621.756,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	8.738.968,00		7.766.829,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	961.100,00		1.559.736,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.534.195,00		1.417.252,00
100	-- Обврски кон вработените	3.080.265,00		2.773.567,00
101	-- Тековни даночни обврски	50.492,00		97.473,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	15.314.950,00		27.196.991,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	67.408,00		67.408,00
107	-- Останати финансиски обврски			742.500,00
108	-- Останати краткорочни обврски	213.800,00		
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	2.233.937,00		2.443.595,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	343.671.189,00		346.530.285,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	189.238.005,00			188.956.047,00
202	-- Приходи од продажба	186.643.363,00			180.356.598,00
203	-- Останати приходи	2.594.642,00			8.599.449,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	120.590.771,00			133.533.364,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	117.000.326,00			120.590.771,00

207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	180.048.877,00		169.913.188,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	83.368.851,00		78.298.562,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	0,00		780,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	750.214,00		90.861,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	7.434.719,00		7.867.886,00
212	-- Останати трошоци од работењето	8.570.881,00		7.276.178,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	60.990.331,00		56.618.268,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	36.563.898,00		33.529.576,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.671.363,00		2.481.860,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	15.277.764,00		14.004.714,00
217	-- Останати трошоци за вработените	6.477.306,00		6.602.118,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	16.503.921,00		16.041.943,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	862,00		
222	-- Останати расходи од работењето	2.429.098,00		3.718.710,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	296.188,00		74.097,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	296.188,00		74.097,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	4.118.327,00		4.466.703,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.888.493,00		4.134.939,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	229.834,00		331.764,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	1.776.544,00		1.707.660,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	1.776.544,00		1.707.660,00
252	-- Данок на добивка	408.987,00		625.058,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	1.367.557,00		1.082.602,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	104,00		101,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	1.367.557,00		1.082.602,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	1.367.557,00		1.082.602,00
269	-- Добивка за годината	1.367.557,00		1.082.602,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	1.367.557,00		1.082.602,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	41.631.255,00			41.631.255,00

611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	3.246.228,00		3.375.273,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	25.121.925,00		25.406.470,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	8.988.474,00		3.567.153,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	1.184.759,00		4.432.809,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	28.472.432,00		21.849.367,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	56.327.045,00		56.327.045,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	140.025.317,00		140.025.317,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	8.161.217,00		9.326.565,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	1.584.687,00		97.473,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	16.812.757,00		16.800.952,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	44.151.095,00		44.165.534,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	142.492.268,00		135.646.320,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	1.213.359,00		544.744,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	858,00		

655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	253.587,00			
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)				6.836.287,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	549.021,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.789.977,00			8.599.449,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)				13.951,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	117.167.794,00			134.868.278,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	68.450.000,00			64.712.374,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	7.186.968,00			7.837.075,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	18.453,00			68.663,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)				43.436,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	632.942,00			573.545,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	5.124.115,00			4.432.638,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	790.737,00			392.666,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	368.971,00			227.395,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	129.895,00			57.590,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	1.869.200,00			1.505.080,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	636.208,00			465.382,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	160.644,00			1.782.396,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	255.420,00			
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	271.748,00			404.250,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.040.000,00			1.060.000,00
698	-- Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	813.286,00			714.517,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.444.444,00			1.538.044,00
701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)				33.576,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	2.641.248,00			1.011.600,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	255.780,00			
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	283.089,00			150.825,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	949.977,00			1.029.722,00

710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.737.473,00			1.801.887,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	841.103,00			828.138,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	484.134,00			484.134,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	4.500,00			20.000,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	2.976.863,00			1.772.380,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.094.976,00			1.028.935,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	104,00			101,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4091	- 13.920 - Производство на текстилни производи за домаќинство и готови производи за домаќинство	189.534.193,00			

Потпишано од:

DEJAN STANKOV

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.